



# Друштво за управување со отворени и затворени инвестициски фондови КБ Инвест АД Скопје

Отворен инвестициски фонд  
КБ Инвест – Акции

Датум  
30.9.2024

## КЛУЧНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ИНВЕСТИТОРИ

Овој документ содржи клучни информации за инвеститорите во овој фонд. Ова не претставува рекламен материјал. Информациите содржани во овој документ се пропишани со Закон и подзаконски акти со цел да им помогнат на инвеститорите при разбирањето на природата на овој фонд и ризиците поврзани со инвестирањето во него. Наш совет е внимателно да го прочитате за да можете да донесете информирана одлука за потенцијалното инвестирање.

## НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД И ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ

Отворен инвестициски фонд КБ Инвест – Акции  
Идентификациски број на фондот:  
912000000173

Друштво за управување со отворени и затворени  
инвестициски фондови КБ Инвест АД Скопје  
Кирил и Методиј 50, Скопје, РС Македонија

Фондот е одобрен во РС Македонија и го регулира Комисијата за хартии од вредност. Фондот е одобрен со Решение на КХВ број УП1 08-3 од 04.03.2021 година. Искажаните клучни информации за инвеститорите се точни на ден 30.9.2024 година.

## ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИСКА ПОЛИТИКА

Фондот има за цел да обезбеди широка диверзификација на вложувањата по земји, сектори и валути. Најголемо учество во имотот на Фондот имаат сопственичките хартии од вредност на издавачи од странство. Друштвото ќе настојува да обезбеди соодветна секторска и валутна изложеност врз основа на очекувањата за економскиот циклус, односно ќе применува активна стратегија на вложување без однапред дефинирани критериуми како „вредност“, „раст“ или „високи дивиденди“.

Друштвото ќе ги инвестира средствата на Фондот во следните инструменти:

- **Класа А** (мин. 85% - макс. 100%) вложувања во сопственички хартии од вредност без географски ограничувања;
- **Класа Б** (мин. 0% - макс. 15%) вложувања во депозити кај овластени банки од РСМ со рок на доспевање пократок од една година и Инструменти на пазарот на пари кои се тргуваат на организирани пазари, издадени од издавачи од РСМ, држави членки на ЕУ и ОЕЦД; и
- **Класа В** (мин. 0% - макс. 10%) вложувања во инвестициски фондови кои имаат специфична секторска и/или географска специјализација под услов да не наплатуваат трошоци за управување повисоки од 2,5% од нето вредноста на имотот на фондот.

Приходите од инструментите во кои се вложени средствата на Фондот, како што се капиталните добивки, позитивните курсни разлики, дивиденди и каматни приходи, нема да се исплатуваат, туку автоматски ќе се реинвестираат со цел да се зголеми цената на уделите во Фондот. Инвестициската стратегија на Фондот и изборот на финансиски инструменти сугерира вложување на среден рок со однапред дефиниран период на инвестирање, односно овој фонд не е подобен за инвеститори кои планираат да ги повлечат своите средства во период пократок од 2 години.

## ПРОФИЛ НА РИЗИЧНОСТ И УСПЕШНОСТ

Индикаторот на синтетичкиот ризик упатува на умерено ниво на ризик што не е карактеристично за овој тип на фондови (обично тие се високо ризични). Тоа се должи на краткиот временски период на историски податоци до пресечниот датум, односно високото учество на парите и паричните еквиваленти во имотот и постепено прилагодување на портфолиото на Фондот.

Низок ризик				Висок ризик		
<Понижок принос				Повисок принос>		
1	2	3	4	5	6	7

Следните ризици можат да имаат значајно влијание на приносот:

- **Кредитен ризик** – ризик дека издавачот нема да биде во можност навремено и/или во целост да ги подмири своите обврски;
- **Ликвидносен ризик** – ризик дека Фондот ќе има потешкотии да обезбеди средства за подмирување на обврските при повлекување на удели поради неможност за брза продажба на имотот по цена која одговара на фер вредноста на истиот;
- **Ризик од друга договорна страна** – ризик дека субјектот со кој Друштвото, во име и за сметка на Фондот, склучува трансакции на финансиските пазари нема да биде во можност навремено и/или во целост да ги подмири своите обврски.

Паричните средства за откупени удели се исплаќаат на трансакциска сметка на инвеститорот по поднесено Барање за откуп на удели до 14:00 часот во работниот ден за исплата следниот работен ден. Цените за продажба на нови удели или откуп на постојните се пресметуваат секој работен ден до 16:00 часот и се објавуваат на интернет страницата на Друштвото. Историските податоци кои се користат за пресметка на синтетичкиот индикатор не треба да се сметаат за сигурен показател за идниот профил на ризичност на Фондот. Категоријата на профил на ризичност и успешност не е гаранција дека истите ќе останат непроменети, односно категоризацијата на Фондот може да се промени со тек на времето. Најниската категорија не значи дека инвестирањето е без ризик.

## ТРОШОЦИ

*Еднократни трошоци кои настануваат пред или по вашето вложување*

<b>Влезни трошоци</b>	5%
<b>Излезни трошоци</b>	1%

Влезните и излезните трошоци секогаш се искажуваат во највисок износ, односно во определени ситуации инвеститорот може да плати помал износ. Влезниот трошок зависи од видот на уплата (еднократна/план или програмирани уплати), како и износот на средства кој е наведен во Барањето за купување удели. Излезниот трошок не е предвиден во случај на „програмирани уплати“. Кај останатите видови уплати, излезен трошок не се наплатува доколку е измината една година од моментот на вложување.

*Трошоци на фондот во текот на годината*

<b>Тековни трошоци</b>	1,9095%
------------------------	---------

*Трошоци од фондот во одредени посебни околности*

<b>Провизии од работењето</b>	Нема
-------------------------------	------

Инвеститорот може да ја дознае реалната висина на влезните и излезните надоместоци кај инвестицискиот советник или инвестициски агент. Трошоците кои се на товар на инвеститорот се користат за намирување на трошоците за секојдневното работење на Фондот, вклучувајќи ги и трошоците за маркетинг и дистрибуција и овие трошоци можат да го намалат потенцијалниот раст на вложувањата. Подетални информации за трошоците, вклучувајќи ги и надоместоците поврзани со работењето и начинот на нивната пресметка се достапни во Дел I) точка 6 од Проспектот на Фондот.

#### ИСТОРИСКИ ПРИНОСИ



Фондот е основан на 1.4.2021 година со почетна цена на удел од 100 денари. Минимален износ на вложување е 1.000 денари. Приносите се пресметани во домашна валута. Цената на уделот е прикажан на нето основа, по пресметка на сите трошоци и надоместоци. Податоците за остварената добивка во % не се достапни бидејќи Фондот сеуште нема цела календарска година. Приносот во минатото има информативен карактер и не претставува индикација за можниот принос во иднина. Податоците за сите категории се изразени како % од НАВ.

10 најголеми вложувања		Изложеност валути		Класи на имот	
Парична сметка, ПроКредит Банка АД Скопје	12,10%	USD	49,17%	Акции	84,51%
NLBR	5,71%	EUR	25,37%	Парична сметка	14,98%
POSR	5,11%	MKD	13,63%	Орочен депозит	0,94%
GOOGL	3,56%	JPY	5,02%	Побарувања	0,09%
ALV	3,19%	CHF	4,84%		
TKA AV	2,87%	HKD	2,49%		
UBSG	2,79%				
НП	2,56%				
ALL	2,45%				
LMT	2,42%				
Географска изложеност		Секторска изложеност			
САД	38,34%	Банкарство			41,98%
ЕУ	24,42%	Компјутерска технологија			19,59%
Македонија	15,92%	Фармација			10,80%
Кина	4,78%	Базични материјали			8,44%
Швајцарија	4,74%	Телекомунакации			5,90%
Јапонија	4,34%	Малопродажба			4,83%
Канада	3,86%	Нафтена индустрија и гас			3,31%
Израел	1,50%	Прехрамбена индустрија			3,29%
Бразил	1,11%	Транспорт			2,38%

#### ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ

Нето вредност на имотот	213.184.216,34 МКД	Просечен месечен принос (последни 12м.)	1,4571%
Цена на удел	115,7426 МКД	Просечен месечен принос (последни 24м.)	1,1146%
Принос од основање	15,74%	Просечен месечен принос (последни 60м.)	N/a
Стандардна девијација	11,0724%		

#### ПРАКТИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Депозитарна банка на Фондот е Комерцијална банка АД Скопје.

Дополнителни информации за Фондот, бесплатен примерок од проспектот и последниот полугодишен и годишен извештај, објавени на македонски јазик, како и останатите практични информации, вклучувајќи ги и информации за најновите цени на удели, може да се добијат во седиштето на Друштвото или да се преземат од неговата интернет страница.

Даночната регулатива може да влијае на личната даночна позиција на инвеститорите.

КБ Инвест АД Скопје одговара за веродостојноста, потполноста и точноста на податоците содржани во документот со клучни информации и може да се смета за одговорно само доколку некои делови од документот доведуваат во заблуда, се неточни или не се во согласност со Проспектот на Фондот.